

Grammatikübersicht

Граматички преглед

Во овој преглед го наоѓате следново:

- A** Преглед на составот на реченицата
 - I. Глаголот и неговите дополнувања
 1. дополнувања со датив
 2. дополнувања со датив и акузатив
 3. ситуатив-дополнување
 4. директив дополнување
 - II. Позиција на одделните реченични делови
 1. нормална позиција на реченицата
 2. истакнувања
 3. Глаголи со дативно и акузативно дополнување
- B** Одделните видови зборови
 - I. глаголите
 1. глаголи со промена на вокалот
 2. модални глаголи
 3. перфект
 - II. Членови и именки
 1. именки без член (нула член)
 2. член во датив
 3. именки во датив и акузатив
 4. присвојни заменки во датив
 - III. Заменки
 1. член како замена (определен/неопределен член)
 2. лични заменки во датив
 3. прашални зборови
 - IV. предлози
 - V партикули
- C** морфологија
 - I. префиксот un-
 - II. суфиксот -in
 - III. сложенки

A Übersicht über die Satzglieder Преглед на составот на реченицата

I Das Verb und seine Ergänzungen Глаголот и неговите дополнувања

1. Ergänzungen mit Dativ /дополнувања со датив

По определени глаголи и глаголски групи (глагол + предлог) стои дативот. Исто така во определени изразности.

Bescheid geben:	Ich gebe <i>der Chefin</i> Bescheid.
gefallen:	Gefällt <i>Ihnen</i> Aachen?
helfen:	Da kann ich <i>dir</i> bestimmt helfen.
zuhören:	Hör <i>mir</i> mal zu!

Wie geht es *Ihnen*? Das tut *mir* leid/gut/weh. Ist *Ihnen* etwas passiert?

berichten von:	Das 1. Lied berichtet von <i>den Taten</i> von ...
handeln von:	Die Geschichte handelt von den <i>Räubern</i> .
leben in:	Er lebt in <i>der Stadt</i> .
liegen an:	Aachen liegt nicht <i>am Meer</i> .
Probleme haben mit:	Ich habe Probleme mit <i>meinem Computer</i> .
reden mit:	Ich rede mal mit <i>meiner Chefin</i> .
sprechen mit:	Wie spricht man mit <i>einem Kaiser</i> ?
sprechen über:	So spricht man nicht über <i>Gäste</i> .

2. Ergänzungen mit Dativ und Akkusativ Дополнувања со датив и акузатив

Некои глаголи имаат едно дативно (датив) и едно акузативно (=акузатив) дополнување

erklären:	<u>Das</u> erkläre ich <i>euch</i> später.
erzählen:	Sie müssen <i>mir</i> auch <u>eine Geschichte</u> erzählen.
geben:	Gibst du <i>ih</i> r <u>das Buch</u> ?
schicken:	Schickst du <i>uns</i> <u>die Reportage</u> ?
versprechen:	<u>Das</u> verspreche ich <i>dir</i> .
zeigen:	Zeigst du <i>uns</i> <u>den Dom</u> ?

3. Die Situativ-Ergänzung / ситуатив-дополнување (wo? + датив)

Ако се одржува нешто на некое место или некое лице се наоѓа на некое место, тогаш се изразува со предлогот **in** и соодветниот член во датив. При лица и институции (лице на една институција, како еден пекар или еден забелекар) се применува предлогот **bei** со датив.

Wo ist Familie Schäfer?	Sie ist <i>im Theater</i> .
Wo gibt es die Dreigroschenoper?	<i>In der Oper</i> .
Wo ist Frau Berger?	Sie ist <i>beim Zahnarzt</i> .

4. Die Direktiv-Ergänzung / Директив-дополнување (wohin + акузатив или датив)

Ако некој каде и да оди, тогаш целта, односно правецот се изразува со предлогот **in** и соодветниот член во акузатив. При лица, институции и места предлогот **zu** и соодветниот член се употребуваат во датив.

Wohin geht Familie Schäfer?	Sie geht <i>ins Theater</i> .
Wohin will Herr Müller?	Er will <i>zum Kongresszentrum</i> .
Wohin muß Frau Berger?	Sie muß <i>zum Zahnarzt</i> .

II Die Position der einzelnen Satzglieder

Позицијата на одделните реченични делови

1. Normale Satzgliedposition / Нормална позиција на реченичните делови

Во исказната реченица со нормална интонација номинатив-дополнувањето/субјектот стои на прво место. На второ место следува глаголот. Во прашални реченици без прашални заменки глаголот стои на прво место. Исто така во императив. Дополнувањата стојат по глаголот.

НОМИНАТИВ-ДОПОЛНУВАЊЕ	Verb 1	дополнување	Verb 2
Die Arbeit Die Arbeit Wir Ich	ist gefällt gehen kann	okay. mir. ins Theater. dir	helfen.
Verb 1	НОМИНАТИВ-ДОПОЛНУВАЊЕ	дополнување	Verb 2
Ist Kannst Fragen	die Arbeit du Sie	okay? mir die Chefin!	helfen?

2. Hervorhebungen / Истакнувања

Ако се сака да се нагласи нешто соодветниот реченичен дел се поставува во почетокот на реченицата. Глаголот останува на второ место.

Ich verstehe das nicht.
Die Arbeit gefällt mir.
Er kommt um sieben Uhr.

Das verstehe ich nicht.
Mir gefällt die Arbeit.
Um sieben Uhr kommt er.

По определени зборови следува исто така најпрвин глаголот, потоа номинатив-дополнувањето (“инверзија“), на пример по *vielleicht, dann, da* и по ознаките за времето.

Vielleicht braucht sie Hilfe.
Da hängt das Schild.

Dann gehe ich nach Hause.
Am Samstag will ich kommen.

3. Verben mit Dativ- und Akkusativ-Ergänzungen

Глаголи со датив и акузатив-дополнување

Ако еден глагол покрај номинатив-дополнување/субјектот има уште едно дополнување во датив и акузатив, тогаш важат следниве правила:

- Ако двете дополнување се именки, тогаш најнапред стои датив-дополнувањето: *Bringst du Herrn Braun die Handtücher?*
- Ако дополнувањата се состојат до една именка и една заменка, тогаш напред стои заменката: *Bringst ihm Handtücher?*
- Ако двете дополнувања се заменки, тогаш прва стои заменката во акузатив: *Bringst du sie ihm?*

B Die einzelnen Wortarten / Одделните видови зборови

I Die Verben / глаголите

1. Verben mit Vokalwechsel / Глаголи со промена на вокалот

Некои глаголи во второ и трето лице еднина со сегашно време имаат промена на вокалот. Во серија II тоа се глаголи кај кои **a** преминува во **ä**.

fahren:	ich fahre	du fährst	er fährt
halten:	ich halte	du hältst	er hält
gefallen:		du gefällst mir	das gefällt mir

2. Modalverben / Модални глаголи

Модалните глаголи го модифицираат значењето на една реченица. Можат да се употребуваат како полн глагол и како помошен глагол. Како помошен глагол тие бараат и еден друг глагол. Овој втор глагол секогаш стои на крајот на реченицата во инфинитив.

Помошен глагол

	модални глаголи		Verb 2
Sie	dürfen	hier nicht	rauchen.
	Kann	ich mal	telefonieren?
Die	mußt	du uns unbedingt	vorstellen.

Главните значења на модалните глаголи како помошни глаголи, како што се наоѓаат во серија II, се:

dürfen	Дозвола/негатив: наредба <i>Sie dürfen hier (nicht) rauchen.</i>
können	1. Дозвола <i>Kann ich mal telefonieren?</i> 2.Способност <i>Können Sie mir helfen?</i>
mögen	Желба <i>Wir möchten dich besuchen.</i>
müssen	1. Обврска <i>Ich muß arbeiten.</i> 2. Молба <i>Die mußt du uns unbedingt vorstellen.</i>
wollen	1. Молба <i>Wollen wir jetzt nicht geben?</i> 2. Намера <i>Ich will nicht indiskret sein.</i>
sollen	1. Налог <i>Soll ich Andreas holen?</i> 2 Молба нешто да (не) се прави <i>Das sollst du nicht!</i> 3. Изнесување информации (јас имам чуено дека...) <i>Das soll sehr interessant sein.</i> 3. Изнесување информации (јас имам чуено дека...) <i>Das sollen wir glauben?</i>

dürfen	können	müssen	wollen	sollen
ich darf du darfst Sie dürfen er/sie darf	ich kann du kannst Sie können er/sie kann	ich muß du mußt Sie müssen er/sie muß	ich will du willst Sie wollen er/sie will	ich soll du sollst Sie sollen er/sie soll
wir dürfen ihr dürft sie dürfen	wir können ihr könnt sie können	wir müssen ihr müßt sie müssen	wir wollen ihr wollt sie wollen	wir sollen ihr sollt sie sollen

3. Perfekt / Перфект

Перфект е една можност во германскиот да се зборува за минатото. Перфектот се употребува во приказни, особено ако изминатиот настан уште е жив во сеќавање. Перфектот се образува со една форма на помошниот глагол **haben** или **sein** и партиципот II.

haben Повеќето од глаголите перфектот го образуваат со **haben**, исто така самиот глагол **haben**.

sein Глаголите за движење го образуваат перфектот со **sein**, исто така самиот глагол **sein** и глаголот **passieren**.

Партиципот II (=PII) ги има следниве форми:

● PII.a правилните глаголи:

префикс	+	глагол. корен	+	завршок
ge-		bör		-t

● PII на неправилните глаголи:

ge...en lesen gelesen

● PII на глаголите на :

...iert reservieren reserviert

● PII на разделните глаголи:

...ge...en einladen eingeladen

...ge...t abholen abgeholt

● PII на неразделните глаголи:

...t besuchen besucht

...en vergessen vergessen

При разделните глаголи нагласувањето лежи на префиксот. При неразделните глаголи префиксот не се нагласува. Такви ненагласени префикси се:

beachten, **bede**uten, **begin**nen, **behand**eln, **bekom**men, **beric**hten, **besuch**en, **bestell**en, **bezah**len / **enttä**uschen / **erkl**ären, **erzäh**len / **gef**allen / **verg**essen, **verka**ufen, **versp**echen, **verst**ehen.

II Artikel und Nomen / Членови и именки

1. Nomen ohne Artikel (Nullartikel) / Именки без член

По правило во германскиот именките стојат со членови: (*der, die, das*.) Но сепак во определени случаи именките стојат без член:

- 1° Во множина тогаш кога во еднина стои неопределениот член: **ein, eine**:
Ich möchte eine Banane. Ex möchte Bananen.
- 2° Ако станува збор за неопределено количество: .
Andreas kauft noch Butter, Brot, Wurst und Käse.
- 3° Пред ознаки на занимања:
Sie ist Studentin. Er ist Arzt.
- 4° Пред ознаки на националноста:
Sie ist Französin.
- 5° Кај определени постојани изрази:
Er hat Hunger.

2. Artikel im Dativ / Членови во датив

Белегот за датив при членовите на именките од машки и среден род е **-m**, кај именките од женски род **-r**, во множина **-n**

der Computer mit dem / mit einem / mit keinem / mit meinem Computer
 das Messer mit dem / mit einem / mit keinem / mit meinem Messer
 die Familie Fmit der / mit einer / mit keiner / mit meiner Familie

едн. номинатив датив		едн. номинатив датив		множина датив
der/das	dem	die	der	den
ein	einem	eine	einer	-
kein	keinem	keine	keiner	keinen
mein	meinem	meine	meiner	meinen

3. Nomen im Dativ + Akkusativ / именки во датив + акузатив

некои именки од машки род во датив и акузатив еднина добиваат

der Name: Ein Mann *mit dem Namen* Mackie Messer.
 Sie haben Aachen *den Namen* ahha gegeben.

der Herr: Die Wärme tut *Herrn* Dr. Thürmann gut.
 Andreas hat einen Brief für *Herrn* Dr. Thürmann.

Во датив множина повеќето именки имаат завршок **-(e) n**:
 mit den Studenten, mit den Zimmern, mit den Frauen.

4. Possessivartikel im Dativ / Присвојни заменки во датив

Деклинацијата на присвојните заменки е како деклинацијата на неопределениот член (види точка 2).

датив:	еднина	машки+среден	женски	множина
1. лице	(фамилијарно) (учтиво)	meinem	meiner	meinen
2. лице		deinem Ihrem	deiner Ihrer	deinen Ihren
3. лице		ihrem seinem	ihrer seiner	ihren seinen
датив:	множина			
1. лице	(фамилијарно) (учтиво)	unserem	unserer	unseren
2. лице		eurem Ihrem	eurer Ihrer	euren Ihren
3. лице		ihrem	ihrer	ihren

III Pronomen / Заменки

1. Artikel als Pronomen (Definit-/Indefinitpronomen)

Членови како заменки (прделени/неопределени)

Членовите можат да се употребуваат и како заменки. Тогаш членовите стојат без именки (именката се “замислува“, но не се изговара). Формата на членовите останува иста.

Gibt es eine Post in der Nähe? Ja, es gibt eine.

Haben Sie den Rock auch in Schwarz? Nein, den haben wir nur in Gelb.

2. Personalpronomen im Dativ / Лични заменки во датив

	НОМИНАТИВ	ДАТИВ	НОМИНАТИВ	ДАТИВ
1. лице	ich	mir	wir	uns
2. лице	du/Sie	dir/Ihnen	ihr/Sie	euch/Ihnen
3. лице	er/es sie	ihm ihr	sie	ihnen

3. Fragewörter / Прашални зборови

wem

Прашува по датив-дополнувања: лица.

Wem hilft Andreas? Andreas hilft seinem Vater.

womit

Прашува по датив-дополнувања: предмети

Womit hat er Probleme? Er hat Probleme mit dem Computer.

wo	Прашува за некое место (одговор: датив) <i>Wo ist Familie Schäfer? Familie Schäfer ist im Theater.</i>
wohin	Прашува за некоја цел; некој правец (одговор: датив или акузатив) <i>Wohin gehst du? Ich gehe ins Theater. Ich gehe zum Friseur. Wohin fährst du? Ich fahre nach Aachen.</i>
wann	Прашува за временски ознаки <i>Wann kommst du? Ich komme am Wochenende, um vier Uhr.</i>
bis wann	<i>Bis wann mußt du arbeiten? Bis (um) ein Uhr.</i>
wieviel	Прашува за ознаки на количество <i>Wieviel Käse möchten Sie? 150 Gramm.</i>
welch-	Прашува за некој дел од едно општо количество со определен член. Овој прашален збор се деклинира. Тој добива разни завршоци како кога следува која именка. <i>die Größe: Welche Größe brauchen Sie? der/den Käse: Welcher Käse ist das? Welchen Käse möchten Sie?</i>

IV Präpositionen / Предлози

Предлозите се разликуваат според нивното значење и според падежот/казусот што мора да стои по нив.

1 Bedeutung / Значење

Временски предлози се:

bis: Bis bald! **um:** Um sechs Uhr. **seit:** Seit einem Jahr.

Месни предлози се

an: Aachen liegt nicht am Meer.	bei: Sie ist beim Zahnarzt
hinter: Das Auto hinter mir...	in: Sie ist im Theater.
nach: Kommen Sie nach Berlin.	von: Er kommt von einer Reise.
zu: Wie komme ich zum Theaterplatz?	

Предлози кои покажуваат некоја намера или средство

für: Bestellen Sie ein Taxi für mich. **mit:** Fahren Sie mit dem Bus.
Некои предлози имаат повеќе различни значења за кои овде не се расправа поподробно.

2. Rektion der Präposition / Зависност на предлозите

Во радиоговорниот курс досега се наоѓаат следниве предлози:

a) Предлози со датив

an*	aus	bei	hinter*	mit	nach	seit	von	zu
-----	-----	-----	---------	-----	------	------	-----	----

(* an/hinter: стојат и со акузатив)

b) Предлози со акузатив

bis	für	um	(bis + врем. додаток	Bis morgen/später!)
-----	-----	----	----------------------	---------------------

c) Предлози со датив или акузатив од серија два

место/мир	wo + datif	im Theater
цел	wobin + accusatif	in das Theater.

3. Kontraktionen / Контракции

Определени предлози по правило се спојуваат со соодветниот Член во еден збор. Тоа е случајот при:

an + dem	an + das	bei + dem	in + dem	in + das	zu + dem	zu + der
am	ans	beim	im	ins	zum	zur

V. Partikel / Партикули

Партикулите се мали зборови кои не ја менуваат смислата на еден исказ, туку ја нијансираат - на пример ја потсилуваат.

ja Das sieht man ja sofort. Ich will ja nicht indiskret sein.
denn Wo ist denn der Bahnhof?

Се наоѓа само во прашални реченици.

C. Morphologie / морфологија

I. Vorsilbe **un-** / префиксот **un-**

со префиксот

zufrieden – unzufrieden / glücklich – unglücklich.

II. Nachsilbe **-in** / суфиксот **-ин**

Со додавањето на слогот **-in** на една именка од машки род, особено при ознаки на занимања, се образува соодветност во женски род:
der Student – die Studentin / der Freund – die Freundin.

III. Komposita / Сложенки

Во германскиот може да се комбинираат разни видови зборови или делови од зборови (секако глаголскиот корен) едни со други и да се образуваат нови зборови. Во серија два сте ја чуле споеноста од две именки. Понекогаш меѓу двете именки се додава еден лизгачки консонант за да може полесно да се изговори зборот. Членот секогаш се управува според втората именка!

der Herbst + die Farbe = die Herbstfarbe
die Zeitung + das Museum = das Zeitungsmuseum
die Asche + der Becher = der Aschenbecher